



СЛУЖБЕНИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено кинговодство 60802-603-1125

Петок, 28 февруари 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 10

ГОД. XXXI

Цена на овој број е 48 динари. — Претплата за 1975 година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошта Фах 226 — Телефони: централа 650 155; Уредништво 651 885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

127.

Врз основа на член 305 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ

Член 1

Во Уредбата за условите за привремен увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73) во член 2 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Стоките од став 2 на овој член можат да се увезуваат на време потребно за да се изврши облагородување на тие стоки, со тоа што тој рок да не може да биде подолг од 6 месеци. Во оправдан случај царинарницата може тој рок да го продолжи врз основа на согласност од Сојузната управа за царини.“

Член 2

Член 6 се брише.

Член 3

Во член 7 став 3 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Тој рок не може да биде подолг од 30 дена од денот на завршетокот на меѓународниот саем, изложба или друга приредба.“

Член 4

Во член 8 став 1 бројот: „12“ се заменува со бројот: „6“.

Член 5

Во член 9 став 3 на крајот точката се заменува со запирака и по тоа се додаваат зборовите: „кој не може да биде подолг од 6 месеци од денот на преминувањето на стоките преку царинската линија.“

Член 6

Во член 10 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Привремен увоз на реквизитите од став 1 на овој член може да се врши на одредено време, но не подолго од 6 месеци. Во оправдан случај царинарницата може тој рок да го продолжи врз основа на согласност од Сојузната управа за царини.“

Член 7

Во член 14 точ. 6 и 7 се менуваат и гласат:

„6) специјални шински возила за испитување и поправка на пруги;

7) машини, апарати и нивни одделни делови што служат како замена додека не се изврши поправка на соодветната машина, апарат, односно нивни одделен дел што ги увезла организацијата на здружениот труд;“.

Во точка 8 по зборот: „клишеа“ се додаваат запирка и зборовите: „позитив филмови за офсет-печат“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Привремен увоз на основните средства од став 1 на овој член може да се врши на време до 6 месеци. Во особено оправдан случај привремен увоз може да се врши и во рок подолг од 6 месеци.“

Член 8

Член 15 се менува и гласи:

„Привремениот увоз на основните средства од член 14 став 1 точ. 1, 2, 3, 6, 7 и 8 на оваа уредба, роковите на привремениот увоз, како и продолжувањето на тие рокови, царинарницата ги одобрува врз основа на согласност од Сојузниот секретаријат за финансии, од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, од Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и од Сојузната управа за царини и врз основа на мислење од Стопанската комора на Југославија. Тие согласности и мислења ги прибирава подносителот на барањето.“

Член 9

По член 15 се додава нов член 15а, кој гласи: „Царинарницата што врши царинење на привремено увезените стоки од член 14 на оваа уредба ќе утврди, врз основа на поднесената документација (царинска декларација, договор со странски партнер и др.), дека се исполнети условите од тој член и ќе изврши пресметка на царината и на другите увозни давачки што подносителот на декларацијата би бил должен да ги плати по истекот на рокот одобрен за привремениот увоз.“

Подносителот на декларацијата е должен на царинарницата да ѝ поднесе бланко меница на износот на пресметаната царина и на другите увозни давачки од став 1 на овој член, чиј рок за наплата втасува првиот ден по истекот на рокот за привремениот увоз.

Ако привремено увезените стоки конечно се оцаринат, покрај царината и другите увозни давачки што се утврдуваат во смисла на член 323 од Царинскиот закон, се врши и наплата на камата по стапка од 0,5 промила на износот на царината и на другите увозни давачки за секој ден — за сето време траење на привремениот увоз.“

Член 10

Во член 16 точка 4 по зборовите: „службени потреби“ се додаваат зборовите: „на странски дописништва и информативни установи“.

По точка 4 се додаваат три нови точки, кои гласат:

„5) на патнички автомобили, ако ги увезуваат лицата од член 27 на Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74);

6) на магнетоскопски ленти за снимање на телевизиски емисии, заради размена на програми со странски телевизиски организации;

7) на расни, педигрирани животни за приплод.“

Член 11

Член 17 се менува и гласи:

„Лицата што според одредбите на Царинскиот закон и на оваа уредба можат да вршат привремен увоз, можат привремено да увезуваат и делови за поправка на привремено увезени стоки, под услов заменетите делови за поправка на тие привремено увезени стоки да ги вратат во странство, да ги уништат под царински надзор или да ги предадат на царинарницата на слободно располагање.“

Член 12

По член 20 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 20а

Контрола и евиденција за користењето на привремениот увоз по одделни решенија води Сојузната управа за царини.

Сојузната управа за царини е должна до 15-тиот во месецот за претходниот месец да му достави на Сојузниот секретаријат за финансии податоци за извршениот привремен увоз (за корисникот, за видот, за количината и за вредноста на стоките, и за рокот на кој е одобрен привремениот увоз).

Член 20б

Упатство за спроведувањето на оваа уредба ќе донесе сојузниот секретар за финансии.“

Член 13

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 134

13 февруари 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

128.

Врз основа на член 32 од Законот за производство и промет на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/73), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ

1. Во Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита се формира Комисија за опојни дроги и психотропни супстанции (во натамошниот текст: Комисијата), заради усогласување на работата на сузбивањето на злоупотребата на опојни дроги и на психотропни супстанции.

2. Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на применувањето на Законот за производство и промет на опојни дроги и на другите сојузни прописи со кои се уредуваат прашањата на сузбивањето на злоупотребата на опојните дроги и на психотропните супстанции, а особено:

1) проучува и предлага мерки за сузбивање на илегалниот промет и на злоупотребата на опојните дроги и на психотропните супстанции;

2) проучува и предлага мерки за контрола на производството и прометот на опојните дроги и на психотропните супстанции;

3) дава иницијатива за донесување прописи за опојните дроги и за психотропните супстанции;

4) ги следи и ги проучува појавите на наркоманија и предлага мерки за превенција, за лекување и за рехабилитација на наркомани;

5) подготвува и предлага долгорочна програма за борба против наркоманија и злоупотреба на опојни дроги и на психотропни супстанции.

За прашањата што ги разгледува, Комисијата му дава мислења и предлози на Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита и на другите заинтересирани сојузни органи на управата и на сојузните организации.

3. Комисијата ја сочинуваат претседателот и 17 членови.

Претседателот на Комисијата го именува Сојузниот извршен совет.

По еден член на Комисијата определуваат извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот секретаријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на Сојузната управа, Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита, Сојузното јавно обвинителство, Сојузната управа за царини и Сојузниот завод за здравствена заштита.

4. Стручните и административните работи за потребите на Комисијата ги врши Стручната служба на Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 132

21 февруари 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

129.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/74), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТАТА ВО СМЕНИ, ОДНОСНО ЗА ИНТЕНЗИТЕТОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА КОЈ МУ ОДГОВАРА НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ВО ОДРЕДЕН БРОЈ СМЕНИ

1. Во Одлуката за работата во смени, односно за интензитетот на користењето на основните средства кој му одговара на користењето на средствата во одреден број смени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/74) точка 1 се менува и гласи:

„1. Предметите на опремата што сочинуваат основни средства се користат во две смени, ако во текот на годината за која се врши пресметка на амортизацијата се во употреба од 3.000 до 5.000 работни часови.“

Предметите на опремата што сочинуваат основни средства се користат во три или повеќе смени, ако во текот на годината за која се врши пресметка на амортизацијата се во употреба над 5.000 работни часови.

Како предмети на опремата, во смисла на оваа одлука, се подразбираат основните средства од член 28 став 1 ред. бр. 40 до 101 на Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружениот труд.“

2. Во точка 3 став 1 по зборовите: „одредува дека“ се додаваат зборовите: „предметите на опремата што ги сочинуваат“.

3. Точка 4 се менува и гласи:

„4. Како основни средства што се користат со интензитет на работа што одговара на работа во две смени се сметаат основните средства од точка 6 на оваа одлука, а како основни средства што се користат со интензитет на работа што одговара на работата во три или повеќе смени се сметаат основните средства од точка 7 на оваа одлука.“

4. Во точка 5 по став 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„За градежните објекти од областа на електро-стапанството (член 28 став 1 ред. бр. 1 до 3 и 21 до 23 на Законот), за градежните објекти на водоводот и канализацијата (член 28 став 1 ред. бр. 10 до 14 на Законот) и за градежните објекти на нафтови, гасоводи, топловоди и пароводи (член 28 став 1 ред. бр. 27 до 29 на Законот) користењето за работа во смени се одредува според употребата на расположивите капацитети утврдена во однос на испорачаната количина електрична енергија, односно на испорачаната количина вода или друга течност.

За градежните објекти што служат за вршење угостителска и туристичка дејност користењето за работа во смени се одредува според употребата на капацитетите утврдена врз основа на бројот на нокевањата, односно бројот на дадените пансионски и други угостителски услуги.“

5. Во точка 6 во табелата ред. бр. 6, 7, 8 и 9 се бришат.

6. Во точка 7 во табелата ред. бр. 7, 8, 9 и 10 се бришат.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува и на завршните сметки за 1974 година

Е. п. бр. 135
20 февруари 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

130.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ**

1. Во Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74, 7/74, 17/74, 31/74, 56/74, и 9/75) во точка 1 оддел 11 „од гранка 127 — Прехранбена индустрија“ по одредбата под 29 се додаваат седумнаесет нови одредби, кои гласат:

„30) меласа;

31) производи на врнење:

- суров шпиритус (од меласа, од пченка, од пченица, од компир, од шеќерна репа);
- рафиниран шпиритус (рафинада од суров меласен шпиритус, од пченка, од пченица, од компир и од суров шпиритус од шеќерна репа);
- денатуриран шпиритус (денатурат на шпиритус од меласа, од пченка, од пченица, од компир и од шпиритус од шеќерна репа);

32) квасец:

- пекарски;
- пивски;
- добиточен;

33) преработки од месо:

- солено и сушено месо (вклучено сланина);
- колбасарски производи (зимска салама, специјални колбаси, трајни, полутрајни и свежи колбаси);
- конзерви од месо;
- конзерви од месо со зеленчук (со повеќе од 50% месо);

34) какао и негови преработки:

- какао во зрно (цело или кршено, сурово или пржено);
- луспи, мембрани на корка и отпадоци од какао;
- какаова паста (во грутчиња или во блокови, одмастена или не);
- какаов путер (масти и масло);
- какао во прав, незасладен;
- какао во прав, со шеќер;
- какао производи;

35) природни вина (обични, квалитетни, природни специјални — десертни вина, природни пенливи вина тип „шампањ“ и други типови);

36) пивски слад, слад од никулец, сладен екстракт и требер:

- слад (пржен или не, друг);
- екстракт од слад;
- сладни никлуци и требер;

37) скрбови и скробни преработки:

- скрбови (од пченка од пченица, од ориз, од компир и други);
- инулин;
- глутен од пченица, исушен или не;
- декстрин и декстрински лепила;
- скробни лепила и други;
- гликоза и гликозен сируп;

38) прашочни производи и адитиви за печење:

- прашок за печиво;
- прашоци за пудинг и слатки;

39) природни и вештачки црева за прехранбена индустрија:

- црева (сурови, солени, сушени и други);

40) технички маснотии и масла од растително потекло:

- ленено (сурово и рафинирано);

41) технички маснотии од животинско потекло:

- масло од говедски чапунки;
- масти од коски;
- масти од отпадоци;
- друго;

42) преработки од гриз од жита, без какао;

43) производи за исхрана на деца и за диетски цели:

- овошно-зеленчукови, месно-зеленчукови и фрутамикси;
- од обезмастено месо;
- млечни производи;

44) масни киселини:

- индустриски масни киселини (олеинска и други);

45) крвен албумин;

46) есенции, ароми и бои во прехранбената индустрија;“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 137
13 февруари 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

131.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Во Одлуката за формирање на цените на пооделни производи и услуги според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74, 7/74, 17/74, 31/74, 56/74 и 9/75) во точка 1 оддел 3 „од гранка 117 — Метална индустрија“ по одредбата под 19 се додаваат пет нови одредби, кои гласат:

- „20) машини за сушење на дрво со инфрацрвени зраци;
- 21) машини за сушење на дрво — други;
- 22) машини и уреди за парење и сушење;
- 23) машини за обработка на дрво;
- 24) делови и прибор за машини за обработка на дрво;“.

Во оддел 5 „од гранка 120 — Хемиска индустрија“ по одредбата под 23 се додаваат три нови одредби, кои гласат:

- „24) производи на електрохемијата:
 - На лужина 100%;
 - течен хлор;
 - хлороводородна киселина;
- 25) технички гасови:
 - кислород;
 - ацетилен (дисугас);
 - јаглендиоксид;
 - азот;
 - аргон;
- 26) сафи (инактивни, полуактивни, активни, гасни):
 - сафи ROF-50, (SRF);
 - сафи ROF-51;
 - сафи ROF-52;
 - сафи ROF-57 (FEF);
 - сафи ROF-58 (HAF);
 - сафи ROF-59;
 - сафи ROF-II;
 - сафи Colorex;“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 136
20 февруари 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

132.

Врз основа на член 37 став 1 и чл. 376 и 37д став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/74, 63/74 и 1/75) во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на таа одлука, во тар. бр. 27.09/1, 27.09/2, 27.09/3, 27.10/1, 27.10/2, 27.10/3, 27.10/4, 27.10/5, 27.10/6, 27.10/7, 27.10/8, 27.11/1, 27.11/2, 27.14/1 и 27.14/2 во колона 4 кратенката: „ЛБ“ се заменува со кратенката: „Д“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 138
20 февруари 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

133.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ

1. Престануваат да важат следните решенија, и тоа:

1) Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема што се увезува за потребите на безбедноста на воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73);

2) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се увезува во рамките на Програмата за модернизација на југословенскиот телеграфски и телефонски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 39/74);

3) Решението за ослободување од плаќање царина на електронски сметачи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/73);

4) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се увезува за потребите на воведувањето односно проширувањето на постојната мрежа на Првата програма на Југословенската радио-телевизија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/73);

5) Решението за одредување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи при конзервирањето на овошје и зеленчук („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/74);

6) Решението за одредување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во индустријата на градежни материјали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/74).

2. На производите опфатени со решенијата за царинскиот контингент од точка 1 на ова решение,

што ќе се увезат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на ова решение, ќе се примени пониска царинска стапка, односно ослободување од плаќање на царина предвидено во тие решенија, ако пријавата за склучената работа на увозот на стоките за тие производи и била поднесена на надлежната банка до 31 декември 1974 година.

За организациите на здружениот труд што ги исполнуваат условите од став 1 на оваа точка а не извршиле увоз во предвидениот рок, Сојузниот извршен совет, односно органот што ќе го определи тој, може, врз основа на документиран предлог од Стопанската комора на Југославија, да одлучи на увозот на таквата опрема да се примени царинскиот контингент и натаму — во согласност со решенијата што според одредбите на точка 1 од ова решение престануваат да важат.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 133
13 февруари 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Семал Биедиќ, с. р.

134.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „NEUE KRONEN ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Neue Kronen Zeitung“, број 5199 од 20 ноември 1974 година, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/157
7 јануари 1975 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

135.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, број 287 од 11 декември 1974 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/227
7 јануари 1975 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

136.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, број 15 од 18 јануари 1975 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/233
10 февруари 1975 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

137.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за компензација на производителите на вештачки ѓубриња во 1974 и 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73 и 21/74), во спогодба со Сојузниот секретаријат за финансии, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈА ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА

1. Во Наредбата за начинот на остварување на компензација за вештачки ѓубриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74 и 39/74) во точка 7 во одредбата под 1 бројот: „60811/630-11-1/754-1“ се заменува со бројот: „60811-637-3268-417/1“, а во одредбата под 2 бројот: „60811-630-11-1/754-2“ — со бројот: „60811-637-3268-417/2“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 8-981/1
19 февруари 1975 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
инж. Иво Куштрак, с. р.

138.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА ЛЕКОВИТЕ ЗА КОИ Е ДАДЕНА СОГЛАСНОСТ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Во периодот од 16 февруари 1973 година до 31 декември 1974 година е дадена согласност за пуштање во промет на следните лекови на:

1. Творница фармацевтских и хемијских производа „Плива“ од Загреб, за:

- 1) „TYLAN“ растворлив прав, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 100 g, бр. на решението — 821/89 од 19 февруари 1973 година;
- 2) „TYLAN“, суви инјекции, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 12,5 g, бр. на решението 821/90 од 19 февруари 1973 година;
- 3) „TYLAN“, 200, инјекции, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 50 ml, бр. на решението 821/87 од 19 февруари 1973 година;
- 4) „TYLAN-AF 20“, ad. us. vet., пакуван во вреќи со 20 kg, бр. на решението 821/86 од 19 февруари 1973 година;
- 5) „TYLAN-50“, инјекции, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 25 ml, бр. на решението 5310/1-74 од 21 јануари 1975 година;
- 6) „PROMAZIN“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 50 ml, бр. на решението 82/79 од 26 октомври 1973 година;
- 7) „ERY-OL“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 20 ml, 50 ml, 100 ml и 250 ml, бр. на решението 91/50 од 19 февруари 1974 година;
- 8) „ERY-adsorbat“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 20 ml, 50 ml, 100 ml и 250 ml, бр. на решението 91/48 од 19 февруари 1974 година;
- 9) „ERY-VAC“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 20 ml, 50 ml, 100 ml и 250 ml, бр. на решението 91/49 од 19 февруари 1974 година;
- 10) „ANEKRIN-125“, ad. us. vet., пакуван по 5 ампули а 5 ml, бр. на решението 2261/1 од 3 јуни 1974 година;
- 11) „CALCI BOROGLUCONAS“, раствор 40%, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 100 ml и 250 ml, бр. на решението 2260/1 од 3 јуни 1974 година;
- 12) „SULFADIMIDIN“, раствор 32%, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 50 ml, бр. на решението 2259/1 од 20 јуни 1974 година;
- 13) „CALFOS-M“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 100 ml, бр. на решението 2262/1 од 20 јуни 1974 година;
- 14) „NILVERM“, инјекции, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 50 ml, 100 ml и 500 ml, бр. на решението 3353/1 од 27 декември 1974 година;
- 15) „I-V-E“, раствор, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 50 ml и 1000 ml, бр. на решението 5487/2-74 од 21 јануари 1975 година;
- 16) „VITAMIN-B komplex“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 100 ml, бр. на решението 5486/1 од 27 декември 1974 година;
- 17) „TRIMETOSUL-SF“, раствор 24%, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 50 ml и 100 ml, бр. на решението 5494/1-74 од 8 јануари 1975 година;
- 18) „TRIMETOSUL-SZ“, таблети, ad. us. vet., пакуван во алуфолија со 12 табл., бр. на решението 5493/1-74 од 8 јануари 1975 година;

19) „TRIMETOSUL-SZ“ прав, ad. us. vet., пакуван во пластични шишиња со 20 g и 200 g, бр. на решението 5490/1-74 од 8 јануари 1975 година;

20) „PITROID“, прашок, ad. us. vet., пакуван во кутии за запрашување со 100 g, бр. на решението 5492/1-74 од 8 јануари 1975 година;

21) „NEO-MI-A-P“, електuarij, ad. us. vet., пакуван во туби со 100 g, бр. на решението 5461/1-74 од 8 јануари 1975 година;

22) „GEOKLORAM“, пенливи таблети, ad. us. vet., пакуван во кутии со 10 табл., бр. на решението 5489/1 од 8 јануари 1975 година;

23) „ЗМИЈСКИ АНТИТОКСИН-200“ пурифициран“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 20 ml, бр. на решението 5488/1-74 од 8 јануари 1975 година.

2. Хемиско-фармацевтско-козметичка индустрија „АЛКАЛОИД“ од Скопје, за:

- 1) „CHLORAMPHENICOL“ плев., ad. us. vet., пакуван во шишиња со 10 g, 20 g, 50 g и во теглички со 200 g, 500 g и 1000 g, бр. на решението 5361/1-74 од 9 јануари 1975 година;
- 2) „LINOMAN (R)“ плев., ad. us. vet., пакуван во шишиња со 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 500 g и 1000 g, бр. на решението 5360/1-74 од 9 јануари 1975 година;
- 3) „VITAMIN-A K3“ плев., ad. us. vet., пакуван во шишиња со 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 500 g и 1000 g, бр. на решението 5359/1-74 од 9 јануари 1975 година;
- 4) „ВИТАМИНСКИ КОНЦЕНТРАТ В-С-К“, ad. us. vet., пакуван во кутија со 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 500 g и 1000 g, бр. на решението 5358/1-74 од 9 јануари 1975 година;
- 5) „PROCULIN“, капки за очи, ad. us. vet., пакување во шишиња со 10 ml и со пипета, бр. на решението 5357/1-74 од 9 јануари 1975 година;
- 6) „ОХУТЕТРАСЦУКЛИН со дезинфициенс“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 10×20 g или во теглички со 100 g, бр. на решението 5356/1-74 од 9 јануари 1975 година.

3. Фармацевтско-хемијска индустрија „ГАЛЕНИКА“, од Земун, за:

- 1) „FURAZOLIDON 16%“ плев., ad. us. vet., пакуван во Кесиња со 10 g, 500 g и 1000 g, бр. на решението 33/7-73 од 15 мај 1974 година;
- 2) „VETIOL 2%“ плев., ad. us. vet., пакуван во кутии со 25 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g и во Кесиња со 250 g, 500 g и 1000 g, бр. на решението 33/6-73 од 16 мај 1974 година;
- 3) „CHLORAMPHENICOL SOL 15%“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 100 ml, бр. на решението 33/9-73 од 16 мај 1974 година;
- 4) „ANTIKOLIN FORTE“, ad. us. vet., пакуван во кутии со 100 g, 200 g, и 1000 g, бр. на решението 33/8-73 од 17 мај 1974 година;
- 5) „EVITASELEN“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 50 ml и 100 ml, бр. на решението 3313/2 од 27 декември 1974 година.

4. Фабрика фармацевтских и хемијских производа „ЗДРАВЉЕ“ од Лесковац, за:

- 1) „VETADEX“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 50 ml, 100 ml и 250 ml, бр. на решението 2584/1 од 27 август 1973 година;
- 2) „GLUKAL“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 50 ml, 100 ml и 250 ml, бр. на решението 2584/2 од 27 август 1973 година;
- 3) „FEDEX-F (r)“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 50 ml и 100 ml, бр. на решението 5427/3-74 од 14 јануари 1975 година;

4) „RUMIDIGEST (R)“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 250 ml, бр. на решението 5428/1 од 27 декември 1974 година.

5. Товарна фармацевтских ин кемичних изделков „КРКА“ од Ново Место, за:

1) „GALLIMYCIN 200 sol.“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 50 ml и 100 ml, бр. на решението 5520/1 од 24 декември 1974 година;

2) „VI-GAL (R) плв.“, ad. us. vet., пакуван во Кесиња со 114, g, бр. на решението 5521/1 од 24 декември 1974 година;

3) „SPECTAM PIGLET sol.“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 100 ml, бр. на решението 5522/1 од 24 декември 1974 година.

6. Товарна фармацевтских ин кемичних изделков „ЛЕК“ од Љубљана, за:

1) „P.G.600“, ad. us. vet., пакуван во кутии со 5 ампули и растворач, бр. на решението 5399/1 од 27 декември 1974 година;

2) „URSOFUROL-S“, стапчиња за утерус, ad. us. vet., пакуван во кутии со 8, 10 и 20 стапчиња, бр. на решението 5559/1 од 27 декември 1974 година;

3) „PANCOXIN-PLUS“, ad. us. vet., пакуван во вреки со 25 kg, бр. на решението 5308/1 од 27 декември 1974 година.

7. Фирмата Wefft-Chmie, Wien, Австрија, за:

1) „BONAIID (R) 16,5%“, ad. us. vet., пакуван во буре со 50 kg, бр. на решението 87/5 од 4 декември 1974 година;

2) „CORTEXILAR (R) MITE SOL“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 5 ml и 50 ml, бр. на решението 87/9-73 од 4 декември 1974 година;

3) „VITAMIN-ADaE“, течен, орален, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 100 ml, 500 ml и 1000 ml, бр. на решението 5504/1 од 27 декември 1974 година;

4) „VHITSYN-S“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 100 ml и 500 ml, бр. на решението 5502/1 од 27 декември 1974 година;

5) „ВИТАМИНСКИ КОНЦЕНТРАТ-A-Da-E“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 20 g, 50 g, 100 g и 500 g, бр. на решението 5503/1 од 27 декември 1974 година;

6) „38% CALCIUM BOROGLUCONAT“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 250 ml и 500 ml, бр. на решението 5501/1 од 27 декември 1974 година.

Застапник: Народна радиност — Белград.

8. Ветеринарски завод Земун—Суботица од Суботица, за:

„CINKAZULEN MAST“, ad. us. vet., пакуван во туби за 100 g, бр. на решението 42/1-73 од 4 декември 1974 година.

9. Завод за микробиологију и заразне болести Ветеринарског факултета од Загреб, за:

„IAK-ANTIGEN“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 10 ml, бр. на решението 2004/1-73 од 7 февруари 1974. година.

10. Кемиска индустрија „Радоња“ од Сисак, за:

„EKTOSID“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 100 ml, 900 ml, 1000 ml и 5 литра, бр. на решението 2115/1 од 3 јуни 1974 година.

11. Фирмата Borroughs Wellcome, London, Велика Британија, за:

1) „TRIBRISSEN-сусп.“, за прасиња, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 200 ml и брзгалка, бр. на решението 3206/1 од 4 јуни 1974 година;

2) „TRIBRISSEN-20“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 100 ml, бр. на решението 3206/2 од 29 мај 1974 година;

3) „TRIBRISSEN-80“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 100 ml, бр. на решението 3206/3 од 3 јуни 1974 година;

4) „TRIBRISSEN SUSPENSIBILINI плв.“, ad. us. vet., пакуван во Кесиња со 250 g, бр. на решението 3206/4 од 3 јуни 1974 година;

5) „TRIBRISSEN тбл.“, ad. us. vet., пакуван во кутии со 50 тбл, бр. на решението 3206/5 од 3 јуни 1974 година;

6) „TRIBRISSEN ORALNA SUSP.“, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 200 ml, бр. на решението 3206/6 од 3 јуни 1974 година;

Застапник: Агропрогрес — Љубљана.

12. Фирма Bayer-Werk-Leverkusen, Сојузна Република Германија, за:

„ASUNTOL (R)“, ad. us. vet., пакуван во Кесиња со 15 g, во кутии со 1 kg и во тапани со 25 kg, бр. на решението 91/47-73 од 4 декември 1974 година.

Застапник: Бајерфарма — Љубљана

13. Фирмата Hoechst AG-Frankfurt Сојузна Република Германија, за:

„ELAVOMYCIN-10 g активна материја“, ad. us. vet., пакуван во Кесиња со 0,1 kg, 0,5 kg, 5 kg, и 25 kg, бр. на решението 53/5 од 20 февруари 1973 година.

Застапник: Југохемија — Белград.

14. Фирмата Institut de Serothérapie de Toulouse, Франција, за:

„AGEDIST“, за говеда и овци, ad. us. vet., пакуван во кутии со 50 тбл. и 100 тбл., бр. на решението 127/53-73 од 4 декември 1974 година.

Застапник: Ветпром — Белград.

Бр. 569/1

23 јануари 1975 година

Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,

Бранко Турудија, с. р.

139.

Врз основа на член 15 став 1 и член 22 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ
СТАНДАРДИ ЗА КОНФЕКЦИЈА**

1. Во југословенските стандарди за конфекција што се донесени со Решението за југословенските стандарди за конфекција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65), а се објавени во посебно издание на Ју-

гословенскиот завод за стандардизација, се вршат следните дополненија:

1) во југословенските стандарди:

Машка облека. Големини, квалитет на приборот и изработката — — — JUS F.G1.100
 Машко сако. Големини, квалитет на приборот и изработката — — — JUS F.G1.101
 Машко палто (наметало). Големини, квалитет на приборот и изработката — — — JUS F.G1.103
 во точка 3.3 се додава нов став 2, кој гласи:

„Прописане обавезне мере примењују се у производњи као оријентационе за производе који нису класичног кроја. Произвођач је дужан да на картици сваког оригиналног паковања наведе стварне мере из групе обавезних мера од којих се одступило при производњи. При проверавању тих мера, нађене вредности у односу на мере наведене на картици могу одступати највише за $\pm 3\%$ “;

2) во југословенските стандарди:

Машки панталони. Големини, квалитет на приборот и изработката — — — JUS F.G1.102
 Машко палто 3/4. Големини, квалитет на приборот и изработката — — — JUS F.G1.104
 во точка 3.2 се додава нов став 2, кој гласи:

„Прописане обавезне мере примењују се у производњи као оријентационе за производе који нису класичног кроја. Произвођач је дужан да на картици сваког оригиналног паковања наведе стварне мере из групе обавезних мера од којих се одступило при производњи. При проверавању тих мера, нађене вредности у односу на мере наведене на картици могу одступати највише за $\pm 3\%$ “;

3) во југословенските стандарди:

Облека за деца. Големини, квалитет на приборот и изработката — — — JUS F.G1.150
 Сако за деца. Големини, квалитет на приборот и изработката — — — JUS F.G1.151
 Панталони за деца. Големини, квалитет на приборот и изработката — — — JUS F.G1.152
 Палто за деца. Големини, квалитет на приборот и изработката — — — JUS F.G1.153
 Детска машка облека. Големини и квалитет на изработката — — — JUS F.G1.180
 Детско сако. Големини и квалитет на изработката — — — JUS F.G1.181
 Детски машки панталони. Големини и квалитет на изработката — — — JUS F.G1.182
 Детско машко палто. Големини и квалитет на изработката — — — JUS F.G1.183
 во точка 3.4 се додава нов став 2, кој гласи:

„Прописане обавезне мере примењују се у производњи као оријентационе за производе који нису класичног кроја. Произвођач је дужан да на картици сваког оригиналног паковања наведе стварне мере из групе обавезних мера од којих се одступило при производњи. При проверавању тих мера, нађене вредности у односу на мере наведене на картици могу одступати највише за $\pm 3\%$ “.

2. Ова решение влегува во сила по истекот на шеесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10-7974/1

12 декември 1974 година

Белград

Директор
 на Југословенскиот завод
 за стандардизација,
 Милан Крајновиќ, с. р.

140.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за определување на максимални цени за ферментиран тутун („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/75), производителските организации на здружениот труд склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
 ЗА ФЕРМЕНТИРАН ТУТУН

1. Производителските организации на здружениот труд, што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун на 18 февруари 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за определување максимални цени за ферментиран тутун во просек за 18,5%, со тоа што највисоките продажни цени за ферментиран тутун според сортите и класите да изнесуваат, и тоа за:

Сорта	Класа	Дин/kg
1	2	3
Јака и Џебел	ароматичен	I 77,80
		II 71,20
		III 52,20
		IV 41,30
		V 35,30
	ароматичен	
	уник	I-III 61,40
	дополнителен	
	уник	I-III 48,60
		III 39,10
		IV 35,30
		V 30,50
	мувласан	27,40
	ситњавина	26,30
Прилеп	ароматичен	I 70,00
		II 63,60
		III 46,30
		IV 38,00
		V 33,00
	ароматичен	
	уник	I-III 56,00
	дополнителен	
	уник	I-III 43,30
		III 38,20
		IV 35,85
		V 28,60
	мувласан	25,20
	ситњавина	22,85
Отља		I 50,55
		II 46,45
	светла	III 43,50
	црвена	III 38,95
	светла	IV 33,00
	црвена	IV 28,90
	светла	V 27,10
	црвена	V 20,85
		VI 19,50
		мувласан 19,50
		ситњавина 16,90
	светол	
	уник	I-III 45,80
	црвен	
	уник	I-III 38,45
Баино Баштенска Јака		I 50,55
		II 46,45
		III 42,00
		IV 33,00
		V 27,00
	мувласан	19,50
	ситњавина	16,90

1	2	3
Дрина	I	40,35
	II	37,70
	III	33,50
	IV	28,50
	V	21,80
	мувлосан ситњавина	19,20 16,45
Просочан	I	38,60
	II	36,80
	III	31,85
	IV	28,30
	V	25,60
	VI	21,90
	мувлосан ситњавина	19,80 16,10
Херцеговски Равњак	Ia	53,40
	Ib	50,40
	IIa	47,70
	IIb	43,10
	IIIa	40,60
	IIIb	35,40
	IVa	34,80
	IVb	30,00
	Va	29,60
	Vb	26,70
	VI	23,05
	мувлосан ситњавина	22,20 20,30
Босански Равњак	I	38,45
	II	32,80
	III	26,00
	IV	21,80
	V	17,70
	мувлосан ситњавина	14,45 12,70
Вирџинија и Столац 17	I	41,00
	II	36,00
	III	31,50
	IV	27,50
	V	22,50
	VI	17,00
	мувлосан ситњавина	16,55 13,70
Берлеј	I	34,35
	II	30,10
	III	25,90
	IV	22,90
	V	20,00
	VI	17,00
	мувлосан ситњавина	16,90 13,50
Авала	I	34,10
	II	28,70
	III	24,40
	IV	21,45
	V	18,70
	VI	16,35
	мувлосан ситњавина	15,40 15,15

1	2	3
Војвођанец	I	28,40
	II	24,90
	III	21,30
	IV	18,95
	V	16,60
	VI	14,80
	мувлосан ситњавина	13,60 13,60

Забелешка: Состав на уник I-III за домашниот пазар

Класа	Јака аром.	и Цебел дополн.	Прилеп аром.	дополн.	Отља светла црвена	
I	3%	31%	3%	49%	33%	1%
II	51%	31%	57%	26%	32%	10%
III	31%	38%	28%	25%	25%	73%
IV	15%	—	12%	—	10%	16%
Вкуп- но:	100	100	100	100	100	100

2. За мешаница на повеќе класи (уник) од поинаков класен состав цената на таквиот уник се утврдува со пондерирање на количините со цените на класите што се застапени во уникот.

3. Цените од точ. 1 и 2 на оваа спогодба се подразбираат франко натоварна станица на продавачот, односно франко магазин — склад на продавачот при испорака со камион, при постојните услови на продажбата.

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1043 од 19 февруари 1975 година.

5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Учесници на оваа спогодба: „Југотутун“ — Скопје, Тутунски комбинат — Прилеп, Дуванска индустрија — Ниш, Фабрика дувана — Сараево, Дувански комбинат — Титоград, Дувански комбинат — Нови Сад, Дуванска индустрија — Зрењанин, „Кутјево“ — Кутјево, „Подух“ — Метковик, Предузеке за обраду дувана — Пирот, „Вино-духан-воке“ — Имотски, „Дуванкооп“ — Бачка Паланка, ТТЉ — погон за обраду дувана — Орашје, ТТЉ — погон за обраду дувана — Сента, Дуванска индустрија — Врање, Предузеке за обраду дувана — Лесковац, „Духан“ — Подравска Слатина, Дувански комбинат — Ѓвилане, „Вирџинија“ — Вировитица, „Осијек“ — Осијек, ТДЗ — погон за обраду духана — Питомача и ТДЗ — погон за обраду духана — Чока.

По извршеното споредување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Одлуката за условите за остварување премија за згоени телиња и јуниња, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/75, се поткрала долунаведената грешка та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ЗГОЕНИ ТЕЛИЊА И ЈУНИЊА

Во точка 6 наместо бројот: „60811-637“ треба да стои: „60811-637-3289“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 19 февруари 1975 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОТ ПО ПОВОД ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД „ВИРЈЕ“ ВО ВИРЈЕ ВО СОСТАВОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ГРАДИНАР — ЛОЗА“ ВО СКОПЈЕ

I. Работниците на делот на Работната организација „Градинар-лоза“ во Скопје му поднесоа предлог на Уставниот суд на Југославија да го реши спорот дали работниците на работната единица во Вирје ги исполнуваат условите да се организираат во Основна организација на здружениот труд — „Вирје“ во Вирје. Во предлогот наведоа дека Одлуката за организирање на основната организација на здружениот труд „Вирје“ во Вирје, што е донесена на 28 март 1974 година, не е во согласност со член 34 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд, бидејќи на донесувањето на Одлуката не му претходела анализа на економските услови на организирањето, која е законски услов за организирање на основна организација на здружениот труд. Нагamu во предлогот се наведува дека во Работната организација е во тек постапката за испитување на условите за организирање на основни организации, која ќе биде завршена до крајот на тековната година, па затоа Одлуката за организирање е донесена прерано и спротивно на одлуката на другите работници на Работната организација.

Во одговорот на предлогот, работниците на Основната организација на здружениот труд „Вирје“ наведоа дека не ја изработиле навремено анализата во смисла на член 34 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд, бидејќи дирекцијата на Работната организација од Скопје им ја ускратила помошта и соработката во давање податоци потребни за анализата. Во текот на постапката пред овој суд, работниците дополнително ја доставија направената анализа, со која докажуваат дека работната единица во Вирје преставува работна целина чиј труд може да се потврди како самостојна вредност на пазарот и во Работната организација. Затоа предлагаат Уставниот суд на Југославија да го одбие предлогот на работниците на делот на Работната организација „Градинар-лоза“ од Скопје и да ја потврди Одлуката за организирање основна организација на здружениот труд „Вирје“ во Вирје.

II. Уставниот суд на Југославија во претходната постапка и на јавната расправа одржана на 19 ноември 1974 година утврди дека работната единица во Вирје е производно-преработувачки погон што се занимава со набавка, преработка, конзервирање и продажба на вишни на непосредните потрошувачи и на трговската мрежа во земјата и во странство. Според тоа, работната единица во Вирје врши производствена дејност и продажба на производи во рамките на трговската работна организација и во таа смисла претставува работна целина чиј труд може самостојно да се потврди како вредност на пазарот и во Работната организација, а работниците во таа работна единица можат да ги остваруваат своите општествено-економски и други самоуправни права.

Уставниот суд на Југославија не го усвои предлогот на овластениот предлагач да го одложи донесувањето на одлука по овој предмет поради тоа што е во тек постапката за организирање во таа работна организација. Уставниот суд оцени дека рокот за организирање изминал на 31 декември 1974 година, согласно со член 130 став 1 од Законот за кон-

ституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд. Исто така, Уставниот суд смета дека одлуката со која ќе се оцени дека еден дел на Работната организација ги исполнува условите да се организира во основна организација на здружениот труд не е пречка другите делови, што ги исполнуваат уставните и законските услови, да се организираат во основни организации на здружениот труд.

III. Врз основа на изложеното Уставниот суд на Југославија оцени дека Одлуката за организирање на основната организација на здружениот труд „Вирје“ во Вирје не е спротивна на Уставот на СФРЈ и дека е во согласност со Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд. Во врска со тоа, Уставниот суд на Југославија, исто така оцени дека предлогот на другите работници на работната организација „Градинар-лоза“ од Скопје е неоснован, па, по одржаната јавна расправа, на седницата од 19 ноември 1974 година, а согласно со член 1 од Одлуката за Привремениот деловник на Уставниот суд на Југославија, донесе

О д л у к а

1. Се одбива предлогот на работниците на делот на Работната организација „Градинар-лоза“ од Скопје.

2. Работната единица во Вирје ги исполнува условите од член 36 на Уставот на СФРЈ да се организира во основна организација на здружениот труд „Вирје“ во Вирје во составот на Работната организација „Градинар-лоза“ во Скопје.

IV. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во следниот состав: претседател на Судот Благо Јовановиќ и членови на Судот Иван Божићевиќ, Милорад Достаниќ, Радивоје Главич, Арпад Хорват, Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривоје Ромиќ, д-р Иван Сунариќ, Таип Таипи и Јоже Земљак.

У бр. 186/74
19 ноември 1974 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Благо Јовановиќ, с. р.

О Д Л У К А

ЗА СПОРОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА ДЕЛОВНАТА ЕДИНИЦА ВО ЗАГРЕБ ВО ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

I. Основната организација на здружениот труд „Озренка“ од Грачаница, што се наоѓа во состав на Индустриско-трговскиот комбинат „Инко“ — Грачаница, со предлогот од 25 септември 1974 година побара Уставниот суд на Југославија да одлучи за спорот настанат по повод одлуката на работните луѓе во нејзината Деловна единица во Загреб за организирање на тој дел во основна организација на здружениот труд под називот „Јела“ во состав на тој комбинат.

Во предлогот се наведува дека работните луѓе во Деловната единица во Загреб на соборот од 23 август 1974 година донеле одлука Деловната единица да ја организираат во основна организација на здружениот труд иако не биле исполнети потребните услови за донесување на таква одлука, бидејќи претходно не ја разгледувале анализата составена во писмена форма, која содржи показатели за тоа дека се исполнети условите за организирање во основна организација на здружениот труд како што

е тоа предвидено со член 34 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73). Предлагачот смета дека Деловната единица во Загреб не претставува работна целина бидејќи нејзиниот предмет на работење е единствен со предметот на работењето на матичната основна организација а нејзината работа претставува дел од работата на самиот предлагач. Предлагачот го истакнува и тоа дека Деловната единица во Загреб нема потребни материјални и финансиски средства за самостојна работа, дека во својата досегашна работа користела средства на предлагачот за извршување на договорните и законските обврски, дека условите за стекнување на доход не даваат можност за самостојно економско работење, бидејќи во 1974 година настанала деловна загуба, како и тоа дека Деловната единица нема соодветни деловни простории туку нејзиното сместување е од привремен карактер.

Работните луѓе во Деловната единица во Загреб во одговор на предлогот наведуваат дека својата одлука за организирање во основна организација на здружениот труд ја донеле врз основа на писмената анализа за постоењето на потребните услови, а според расположивите податоци.

Деловната единица во Загреб истакнува во одговорот дека ги исполнува условите за организирање во основна организација на здружениот труд бидејќи претставува работна целина со оглед на нејзиниот предмет на работење и на тоа дека самостојно настапува на пазарот. Нејзиниот труд самостојно се изразува како вредност на пазарот и во работната организација, зашто доходот што го остварува со својот труд посебно се пресметува и се искажува во периодичните и во завршните сметки на Основната организација на здружениот труд „Озренка“. Работните луѓе во Деловната единица во рамките на заедничките деловни и финансиски планови за работата на основната организација на здружениот труд утврдувале посебни планови за работата на Деловната единица и одлучувале за распределбата на остварениот доход.

II. Врз основа на наводите од предлогот за поведување постапка, одговорот на работните луѓе во Деловната единица во Загреб, како и наводите и фактите изнесени на јавната расправа, Уставниот суд на Југославија утврди дека Деловната единица во Загреб досега работела во состав на предлагачот, дека предмет на работењето е промет на големо и на мало на градежни материјали, на огревни материјали и на други видови материјали, дека има определен степен на самостојност во вршењето на работите од предметот на работењето, што особено се однесува на самостојноста во настапувањето на пазарот и склучувањето на договори со трети лица, дека доходот што го остварува посебно е искажан и пресметуван во рамките на Основната организација на здружениот труд „Озренка“ од Грачаница.

III. Според одредбите на член 36 од Уставот на СФРЈ, работниците во делот на работната организација што сочинува работна целина, во кој резултатот на нивниот заеднички труд може самостојно да се изрази како вредност во работната организација или на пазарот и во кој работниците можат да ги остваруваат своите општествено-економски и други самоуправни права, имаат право и должност таквиот дел на работната организација да го организираат како основна организација на здружениот труд.

Тргувајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ како и од тоа дека основната организација на здружениот труд претставува оној основен облик на здружување низ кој се остваруваат уставните и законските права на работниците во здружениот труд, Уставниот суд на Југославија врз основа на изнесените факти утврди дека се исполнети услови-

те Деловната единица во Загреб да се организира во основна организација на здружениот труд.

IV. Врз основа на изложеното, согласно со член 375 од Уставот на СФРЈ, а во врска со член 22 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на СФРЈ, по одржаната јавна расправа, на 9 јануари 1975 година Уставниот суд на Југославија донесе

О д л у к а

Се утврдува дека Деловната единица во Загреб, во составот на Основната организација на здружениот труд „Озренка“ од Грачаница, ги исполнува условите за организирање во основна организација на здружениот труд во составот на Индустриско-трговскиот комбинат „Инко“ од Грачаница.

V. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во следниот состав: претседател на Судот Благо Јовановиќ и судии Иван Божичевиќ, Милорад Достаниќ, Радивоје Главик, Арпад Хорват, Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривоје Ромиќ, д-р Иво Сунариќ и Јоже Земљак.

У бр. 266/74

9 јануари 1975 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Благо Јовановиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— по повод 30-годишнината на престојот и дејствувањето на островот на највисоките органи на земјата и на Народноослободителната војска на Југославија, а за извонредниот придонес на населението во борбата за ослободувањето на татковината и нејзината повоена изградба

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Островот Вис.

Бр. 115

21 август 1974 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Беле Ивана Марјан, Берлиц Јакоба др Леон, Цепудер-Косец Јурија Мира, Гром Франца Павел, Јурца Јосипа др Цирил, Мислеј Јосипа Алберт, Рупел Јакоба Славко, Томинец Матеја др Јанез, Трошт Ивана Јоже, Видмар Ивана Јоже;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Дмитрович Јована Никола, Кос Михаела Марјан, Мирошевић Јерко Роко, Покорн Мирка дипл. инж. Јуре, Рајчић-Доклер Звонка Аница, Скрт-Брешњак Јожефа Јустина, Сoderжник Марија Винко, Старина Јакоба Антон, Унвердобен Јоже Јоже, Зупанц Карла Рајко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Божић Антона Марцел, Цигој Ивана Јанко, Спиндлер Франца Цветко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абрам Ивана Иван, Ајтик Петера Франц, Бан Франца Франц, Чандер Томажа Леополд, Чуфер Андреје Доре, Дранч-Обершек Франца Марија, Ферјанчић Алојза Франц, Фирбас Јоже Алојз, Гомбач-Цек Франца Нада, Грбац Јосипа Марјан, Грчар Ивана Бојан, Гриљ Јанеза Ида, Гварђанчић Јоже Ивана, Хроват Алојза Богдан, Худалес Мартина Мартин, Јемец Јакоба Јакоб, Камнар Антона Антон, Кастелиц Франца Цирил, Кос Франца Франц, Крајнци-Травник Франца Мартина, Крушић Ивана Алојз, Логар Јожефа Карел;

Малович-Облак Франца Јожица, Набергој-Тупшек Јернеја Викторија, Николић-Прапер Јурија Јожа, Новак Макса Амалија, Омерса Антона Павел, Партљич Франц Антонија, Павлин-Бохинц Рудолфа Бранислава, Попович-Пешел Павела Аница, Поточник Франца Гертруда, Поздерец Алојза Алоз, Ранчагај-Жабкар Јоже Кристина, Ритоња-Новак Егидија Вера, Скоберне Алојза Карел, Степанчић Владимира Урош, Стрес-Божич Виктор Марија, Шелих Франца Франц, Шепић Рудолфа Руди, Шурц Франца Марија, Тавчар Јанеза Франц, Терче Луке Франц, Терглав-Илникар Мартина Даринка, Тратеншек Ивана Милан, Уршић Јожефа Јоже, Видмар Лудвика Лудвик;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Корошек Ерзетич Ивана Аница, Маролт-Видиц Јанеза Ивица;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Богина Симона Александер, Боштјанчић Франца Франц, Цеглар Ивана Милан, Цвитанич Јурија Јанко, Час Франца Марија, Демојзес Антона Антон, Деветак Антона Габријел, Гантар-Цеглар Јожефа Јожица, Хабјан Франца Ана, Илијаш Јожефа Лудвик, Иванчић Франца Данило, Јагодник Јожефа Иван, Јагодник-Јакота Јожефа Марија, Јуришић Звонимира Слободан, Какович-Иванчић Штефана Цветка, Кастелиц Антона Тита, Кидрич Штефана Август, Коцјанчић Романа Јадран, Кресевич Антона Драго;

Лесковец-Дробнич Игнаца Бреда, Новак-Мартин Карла Елизабета, Пилич Мартина Валбурга, Рант-Марушич Алфонза Долорес, Слемник Јоже Ангелца, Слуга Јожефа Јоже, Смолникар-Речник Барбара Ангела, Станич Франца Јоже, Станич-Гомбач Викторија Марија, Шајина Ивана Штефан, Шкерјанц Јожефа Дариј, Шкорјанц Ивана Хуго, Турко Јожефа Алојзија, Уршич-Амброжич Лудвика Марија, Вичић Јожефа Јадран;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Минић Душана Љубисав, Николић Спасоја Коста, Петровић Владимира Десимир, Петровић Лазара Душан, Пожлеп Драгутина Антон, Ристић Владимира Богдан, Сретеновић Крстивоја Иван, Стојковић Милорада Влајко, Сунајко Симе Данило, Вукелић Богдана Милутин;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Цвејић Душана Радосав, Ђирић Профира Миодраг, Ђирић Душана Радмило, Ивановић Максима Миленко, Јовић Саве Вранко, Костић Ђорђа Јеленко, Костић Милана Славко, Козић Илије Петар, Илић Михајла Јован, Манић Јована Божидар, Миленковић Војислава Велимир, Николић Сретена Ђорђе, Панајотовић Димитрија Петар, Павличић Боже Здравко, Поповић Костадиана Драгољуб, Секулић Вукадина Томислав, Симић Момира Драгомир, Швабић Велимира Драгутин;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Коматина Радисава Милован, Митић Цветка Станиша;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ќирић Прокопија Добривоје;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Антић Косте Лазар, Ќирић-Манић Станоја Милованка, Ќирић-Томановић Светозара Зорица, Димитријевић Владимира Профир, Димитријевић Јована Вукашин, Ђорђевић Наце Душан, Џунић Милутина др Радован, Илић-Марковић Драгутина Деса, Илић Михаила Станмир, Костић Захарија Чедомир, Лазаревић Косте Љубомир, Мадич Зарка Василије, Малетић Ивана Милан, Манчић Влајка Чедомир, Младеновић Војислава Милан, Нешић Стојана Ранђел, Нишић Васе Борисав, Панајотовић Петра Димитрије, Павловић Видена Сретен, Петровић Светозара Никола, Ранчић Матеја Србислав, Тодоровић Стојана Светомир, Томанић Живорада Александар, Вилотић Александра Живорада;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексић Добривоја Станислав, Анђелковић Зафира Миодраг, Ангелов Василиа Бојан, Бауковић Владимира Сава, Благојевић Видана Тодор, Бојић Лазе Стево, Боровчанин Јове Неђо, Бркић Боже Миленко, Бутиган Лазара Вјекослав, Чековић-Јовановић Алексе Катарина, Денчић Милана Панта, Дерикућа Стеве Пелка, Динчић Влајка Никола, Денчић Љубомира Војислав, Ђокић Стоилка Милорада, Ђорђевић Саве Љубомир, Ђорѓић Велизара Миливоје, Ѓукић-Петровић Војислава Лепосава, Ѓуричић Микаила Витомир, Голубовић Јован Павле, Хусеиновић Османа Ахмет, Илић Тодора Никола, Илић-Ранчић Ђорђа Ружица, Јаковљевић Милутина Миладин, Јокић Јована Никола, Јовановић Уроша Драгомир, Јовановић-Васић Спасоја Новка, Јовановић Тома Радисав, Јовановић Милана Серафим;

Качунковић Божицара Велибор, Каменовић Димитрија Голуб, Којић Пере Војислав, Колић-Петровић Гојка Мара, Костић Илије Боривоје, Костић Стојка Данча, Костић Тодора Миодраг, Костић Владимира Синиша, Костић Светозара Витомир, Ковачевић Данила Гвозден, Крунић Борисава Брањивоје, Јилић Светозара Љубисав, Лукић Драгића Пантелија, Мадич Војина Сретен, Манић Јордана Александар, Манић Давида Сретен, Манић-Богдановић Алексе Вера, Маринковић Давида Богдан, Маринковић Живојина Душан, Маринковић Михајла Сима, Марјановић Цветка Миливој, Мијалковић Недељка Душан, Миќић Душана Станиша, Милошевић Бранка Илија, Милић Лазара Ранђел, Митић-Најдановић Михајла Перса, Митић Драгутина Ранко, Митић Божицара Сретен, Митровић Чедомира Правдољуб, Митровић Красија Слободан, Митровић Сашка Светозар, Младеновић Тодора Илија, Младеновић Живојина Петар, Момчиловић Стојандин Бошко, Мутафић Алије Хакија;

Нејковић Алексе Ђорђе, Нешић Стојана Ратко, Нешић-Дамјановић Радисава Стоја, Николић Свети-

слава Божицар, Пајић Љубисава Јосип, Пејчић Сретена Драган, Перић Јована Миодраг, Перић Милутина Миодраг, Петковић Стојадина Милан, Петровић Живадина Добросав, Петровић Чедомира Сретен, Поповић Миливоја Миодраг, Поповић Чедомира Томислав, Протић Добривоја Видоје, Радивојевић Борисава Драгољуб, Радојчић Радована Драгољуб, Радовановић Саве Радован, Ракић Светислава Добривоје, Ранчић Васе Алекса, Ранчић Петра Александар, Ранчић Петра Синиша, Ристић Томе Драгомир, Симић Нешка Марко, Скрељи Ђерђе Никола, Спасић Петра Синиша, Стајић Петра Спира, Стаматовић Младена Чела, Стаменковић Миће Груја, Стефанов Ђорђа Петар, Стевановић Душана Љубомир, Стоименов Глигора Александар, Стојановић Јована Драгољуб, Стојановић Градимира Станиша, Стојић-Голобовић Душана Божана, Шимшић Милована Богдан;

Тимић Јована Ђорђе, Тодоровић Тодора Петар, Тодоровић Костадина Радомир, Тошић Александра Благоје, Трајков Бориса Иван, Трајковић Стојадина Спира, Турсуновић Мехе Јосип, Веселиновић Милутина Марјан, Веселиновић Богдана Обрад, Видановић Божицара Александар, Влајковић Вукашина Срећко, Влајковић Светозара Војин, Влатковић Светозара Петар, Вучић Лазара Добрић, Вујасановић Велка Јованче, Златковић Николе Небојша, Живковић Љубомира Христифор, Живковић Душана Љубинка, Живковић Стојана Светомир;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Крстић Стојана Павле, Младеновић Стојана Велимир, Тасић Сретена Новица;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ђуровић Илијев Јонка, Јелић Тихомира Рајко, Матић Борисава Живорада, Јилић-Алексић Светозара Љубинка, Поповић Драгослава Љубисав, Поттић Манче Вучко, Станојевић Станоја Борисав, Тасић Миливоја Алекса, Тимотић Милоша Живан;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алексић-Шолајић Драгомира Вукосава, Алић Омера Ратко, Арсеновић-Савић Аксентија Милица, Аврамовић Станка Јован, Чворовић-Николић Степана Станка, Ќирић Најдана Стојан, Ђорђевић Јована Александар, Ђорђевић Милорада Бранислав, Јанковић Светозара Миомир, Јовановић Алексе Душан, Конић-Стефановић Станка Младенка, Костић Божицара Драгослав, Костић Николе Слободан, Милосављевић Антонија Радисав, Најдановић Димитрија Давид;

Манић Станка Драгослав, Манић Ђорђа Јован, Манић Јована Вукосава, Милићевић Љубомира Радован, Младеновић Велимира Љубомир, Младеновић Панте Миодраг, Младеновић Добросава Сокол, Николић Бранислав Драгољуб, Николић Станка Милутин, Николић Тодора Мирослав, Пејчић Богољуба

Стеван, Петричић Јосипа Јосип, Петровић Ђорѓа Гојко, Рашовић Ђоке Радун, Станимировић Радоја Миливоје, Тодић Станка Милош, Томановић-Аранђеловић Косте Душанка, Василић Живојина Драгољуб, Вражковић Милорада Радмила;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Тирић Давида Жарко, Ђорђевић Манојла Вукашин, Игњатовић Љубомира Боривоје, Јанковић Јована Милорад, Николић Вуче Богдан, Спасић Аксентија Драгутин, Стаменковић Душана Јован, Тодоровић Трајка Ђорђе.

Бр. 116
80 август 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Галић Јахије Але, Рајић Марјана Марко;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Башкот Бранка Бошко;

Од СР Црна Гора

— по повод шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за извонредни литературни дела што ја збогатија југословенската книжевност и за значаен придонес за развивање на свеста на нашите граѓани во борбата за социјализам

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Лалић Тодора Михаило;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ивановић Миљана проф. др Драгиша, Вујачић Андрије Марко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Марковић Ива Љубомир;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ђурановић Велизара Стојан, Јовановић Стевана Миладин, Јовићевић Јована Милутин, Шаулић Влајка Лазар;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата, а по повод дваесет и петгодишнината на работата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Фабриката за електротехнички производи Загреб — Врпче;

— по повод на педесетгодишнината од постојењето и работата, а за заслуги на заштитата и спасувањето на човечки животи, општествениот и личен имот, со што е направен значаен придонес за социјалистичката заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Доброволното противпожарно друштво — Бадљевина;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Џвијановић Раде Стево, Крпан Ивана Јосип, Зубер Стевана Стојша;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Влашић Ловре др Душан;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Соколић Милана проф. др Павле;

Од СР Словенија

— за извонредни заслуги на делото ширење на братството меѓу нашите народи и за создавање и јакнење на политичкото и моралното единство на нашата социјалистичка заедница по пат на печатени зборови, а по повод четириесет-годишнината од основањето на „Људска правда“, чија работа ја продолжува „Дело“

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Весникот на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Словенија — Дело;

— по повод осумдесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„ОЗТ „Комбинат КОНУС“ — Словенске Коњице;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

„Металка“ — Љубљана;

— за заслуги и постигнати успеси во развивањето на културно-забавниот живот во својата средина и за негување на игрите и песните на југословенските народи

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Фолклорната секција на Културно-уметничкото друштво „Тине Рожанц“;

— по повод осумдесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и постигнати успеси во развивањето на културно-просветната и забавната дејност во својата средина

Културно-просветното друштво „Иван Каучић“ — Љубомер;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Жганк Јоже Нестл;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Штербан Ивана Карл;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Першић Богомира др Богомир, Першић-Клеменц Франца Зорка, Похар Франца др Макс, Потрч Јанеза Иван, Смоле Антона Јоже, Шкрабар Франца Стане;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Фортич Ивана Душан, Хабиц Августа Август, Кавшек Алојзија Славко, Клун Ивана Алберт, Перић Тадија Владимир, Полич Антона Радко, Врховец Јосипа Алојзиј;

Од СР Србија

— по повод стодваесет и петгодишнината од постоењето и работата, а за особени успеси во основното образование и воспитување на младите за корисни членови на друштвото и за значаен придонес за ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Основито училиште „Богдан Капелан“ — Гуча;

— по повод седумдесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во развивањето на текстилната индустрија и за успеси во производството

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Нишката индустрија за текстил „Ратко Павловић“ НИТЕКС — Ниш;

— по повод педесетгодишнината на работата, а за особени заслуги на стручното образование на геометрите и за придонес во развојот на геодетската служба во земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Геодетската техничка школа — Белград;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата а по повод дваесет и петгодишнината од постоењето и работата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Хемиската индустрија „Милан Благојевић“ — Лучани;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Митровић-Ралетић Стевана Милица, Ризнић Велимира Миодраг, Срнџ-Дотлић Васе Јелена;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Драшкић Ђорѓа Драгиша, Ковачина Ристе Стеван, Јаловић Радомира Светомир, Маринковић Петра Радмило, Николић Илије Драган;

Од САП Косово

— за заслуги на заштитата и спасувањето на човечки животи, општествениот и личен имот со што е направен значаен придонес за социјалистичката заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Индустриското доброволно противпожарно друштво Рудник „Копачици“ — Лепосавиќ;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Хоџа Шерифа Салих;

Од САП Војводина

— по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги за унапредувањето на фудбалскиот спорт и за развивање на напредните идеи меѓу спортистите во духот на братството и единството на нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Фудбалскиот клуб „Војводина“ — Нови Сад;

— по повод седумдесет и петгодишнината од постоењето и работата, а за особени заслуги на заштитата и спасувањето на човечки животи, општествениот и личен имот и за развивање на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Доброволното противпожарно друштво — Мужља;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Прерадовиќ Дане Милица;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ајдер Стевана Здравко, Алексић Ђуре Лазар, Цветков Јована Славко, Чолић Милутина Стеван, Димитријевић Ђуре Игњат, Грубић Стевана Чедо, Колак Саве-Ристо, Куручев Радивоја Жива, Најић Ђоке Славко, Радишић Симе Милорад, Сорајић Саве Грујица, Танкосић Гавре Миле, Татић Зорана Нада, Туцић Лазара Ђура, Жупунски-Пајић Лазе Нада;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата.

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Иванковић Грге Гајо, Марков Марка Урош.

Бр.124
26 септември 1974 година
Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
127. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за условите за привремен увоз на стоки — — — — —	249
128. Одлука за формирање Комисија за опојни дроги и психотропни супстанции — — —	250
129. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за работата во смени, односно за интензитетот на користењето на основните средства кој му одговара на користењето на средствата во одреден број смени — — —	250
130. Одлука за дополненије на Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот — — — — —	251
131. Одлука за дополненије на Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот — — — — —	252
132. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	252
133. Решение за престанување на важењето на решенијата за царинскиот контингент — — —	252
134. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Neue Kronen Zeitung“ — — — — —	253
135. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — —	253
136. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — —	253
137. Наредба за измена на Наредбата за начинот на остварување на компензација за вештачки губриња — — — — —	253
138. Список на лековите за кои е дадена согласност за пуштање во промет на територијата на Југославија — — — — —	254
139. Решение за дополненија на југословенските стандарди за конфекција — — — — —	255
140. Спогодба за определување на максимални цени за ферментирани тутун — — — — —	256
Исправка на Одлуката за условите за остварување премија за згоени телиња и јуниња — — — — —	257
Одлука за решавање на спорот по повод организирањето на Основната организација на здружениот труд „Вирје“ во Вирје во составот на Работната организација „Градинар-лоза“ во Скопје — — — — —	258
Одлука за спорот за организирањето на Деловната единица во Загреб во основна организација на здружениот труд — — — — —	258
Одликувања — — — — —	259
Меѓународни договори — — — — —	45